

СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

| | |
|--|----|
| Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo/A1 Neo SIM и A1 Neon/Neon SIM тарифните модели | 4 |
| Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаинг за A1 Neo M+/L/ XL и за A1 Neo M+/L/ XL SIM тарифните модели | 5 |
| Промоција со бесплатни 10GB мобилен интернет за сите корисници на Мобилната Постпејд телефонија | 7 |
| Промотивен еднократен интернет пакет Net 20GB | 7 |
| Промотивен роаинг интернет пакет кој важи на територија на Грција- A1 Roam Surf Greece | 8 |
| Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo M/M SIM, A1 Neo L/L SIM тарифните модели за правни лица | 9 |
| Онлајн промоција: 20GB во A1 Neon и A1 Neon SIM | 10 |
| Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo M/A1 Neo SIM тарифните модели | 11 |
| Намалена месечна претплата за A1 MyKi | 12 |
| Промоција за онлајн нарачки | 12 |
| Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neon/Neon SIM тарифните модели | 13 |
| Промоција - подарок Smart-Band (Valentine's Day) | 14 |
| Новогодишна промоција за активација на дополнителен мобилен интернет преку апликацијата „Мојот A1“ | 14 |
| Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаинг за A1 Neo L/ XL тарифните модели | 15 |
| Промоција со бесплатни 10GB мобилен интернет за сите корисници на Мобилната Постпејд телефонија | 17 |
| Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за Vip Neo S/M/ L/ XL, Vip Neo SIM S/M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели | 18 |
| Промотивна Ноќна Опција (24м.) – достапна со Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели | 19 |
| Промоција со бесплатен A1 Go Social пакет за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели | 20 |
| Промоција со подарок – JBL звучник за online нарачка за активација/обнова на Vip Spirit на 24 месеци | 21 |
| Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели | 21 |

| | |
|--|----|
| Зголемен износ за набавка на одредена субвенционирана опрема во рамки на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit тарифните модели..... | 22 |
| Промотивно 20% намалена претплата за тарифниот модел A1 MyKi | 23 |
| Промоција со двојно повеќе мобилен интернет сообраќај за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL и Vip Spirit тарифните модели | 23 |
| Промоција со HBO GO дополнителна услуга- 12 месеци вклучена во претплатата на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit тарифните модели | 24 |
| Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаинг за Vip Neo L/ XL тарифните модели | 25 |
| Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаинг за пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL..... | 27 |
| Промоција со вклучен мобилен интернет во роаинг во рамки на тарифните модели Vip Neo L/XL | 27 |
| Промотивно намалена месечна претплата за A1 MyKi | 28 |
| Промоција со дополнителни 10GB за набавка на Samsung Galaxy Note 9 во рамки на тарифните модели Vip Neo M/L/XL..... | 29 |
| 50% намалена претплата за A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra | 30 |
| Новогодишна промоција со промотивно зголемен интернет сообраќај за Vip Mobile L/L SIM NEW/L+/L+ SIM NEW/XL/XL SIM NEW/XXL/XXL SIM NEW и Vip Family Hero/Hero+ тарифните модели | 30 |
| Промотивно зголемен интернет сообраќај за Vip Mobile L/L SIM/L+/L+ SIM/XL/XL SIM/XXL/XXL SIM и Vip Family Hero/Hero+ тарифните модели | 31 |
| Промотивно намалена месечна претплата за Vip Mobile SIM тарифните модели Vip Mobile SIM S/M/L/L+/XL/XXL | 32 |
| Промотивно намалена месечна претплата за тарифните модели Vip Family тарифните модели Hype/Hero/Hero +/Senior | 32 |
| 30% намалена месечна претплата во првите 12 месеци од договорната обврска, за тарифните модели Vip Mobile M/L..... | 33 |
| Новогодишна промоција во рамки на Vip Mobile/Vip Mobile SIM тарифното портфолио ... | 34 |
| Промотивна Новогодишна понуда "Дополнителни 5GB" | 34 |
| „Повеќе интернет-сообраќај за 8-миот роденден на Vip„..... | 37 |
| Промотивен Месечен интернет-пакет „Surf Speed Promo„ (со 4G/LTE брзина) | 38 |
| Промотивна понуда со претплата од 555 ден..... | 38 |
| Промотивен ваучер „50% намалена месечна претплата | 39 |
| 10% попуст на месечна претплата | 40 |
| Неограничено во Vip за бизнис корисници | 41 |
| Двојно повеќе разговори, засекогаш | 41 |
| Половина месечна претплата, засекогаш | 42 |
| Промотивна понуда во рамки на MOBILE GO тарифно портфолио | 43 |

| | |
|---|----|
| Промотивна понуда во рамките на MOBILE GO тарифно портфолио | 43 |
| Промотивна понуда 1.000MB гратис | 44 |
| Бесплатни минути кон сите и бесплатен 3G интернет | 44 |
| Тотална промоција во ONE TOTAL BUSINESS | 45 |
| Тројно повеќе бесплатни разговори, SMS, MMS и Интернет | 46 |

Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo/A1 Neo SIM и A1 Neon/Neon SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 26.08.2020 година и е со ограничено времетраење. Промотивното количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата се менува за A1 Neo M+ /M+ SIM на 20GB и A1 Neo L/ L SIM на 30GB од 03.11.2020 и важат заклучно со 26.11.2020 година.

За физички лица промотивното количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата се менува за A1 Neo M+ /M+ SIM на 50GB, A1 Neo L/ L SIM на 70GB и A1 Neo XL/ XL SIM на 100GB и 27.11.2020 и важат заклучно со 01.02.2021 година.

Промотивното количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата се менува за, A1 Neo M+ /M+ SIM на 20GB, A1 Neo L/ L SIM на 30GB, GB и A1 Neon+/Neon+ SIM на 20 GB почнувајќи од 02.02.2021 година и важат заклучно со 25.02.2021 година.

За правни лица промотивното количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата се менува за A1 Neo M+ /M+ SIM на 30GB, A1 Neo L/ L SIM на 40GB, A1 Neo XL/ XL SIM на 60GB и A1 Neon+/Neon+ SIM на 30 GB почнувајќи од 02.02.2021 година и важат заклучно со 25.02.2021 година.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

1. ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
2. ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор за користење на мобилни комуникациски услуги во текот на траење на промоцијата на некој од следните тарифни модели:
 - A1 Neo M/M+/L/XL и A1 Neon/Neon+ со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
 - A1 Neo SIM M/M+/L/XL или A1 Neon/Neon+ SIM без задолжително времетраење на договор.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција, при склучување или обнова на договорот, корисникот добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

| Тарифни модели | A1 Neo M/ M SIM | A1 Neo M+ /M+ SIM | A1 Neo L/ L SIM | A1 Neo XL/ XL SIM | A1 Neon/ Neon SIM | A1 Neon+ /Neon+ SIM |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| интернет сообраќај вклучен во месечна претплата – физички лица | 15GB 10GB | 20GB 15GB | 30GB 20GB | 40GB | 15GB 10GB | 20GB 15GB |
| интернет сообраќај вклучен во месечна претплата – правни лица | 15GB 10GB | 30GB 15GB | 40GB 20GB | 60GB 40GB | 15GB 10GB | 30GB 15GB |

Начин на користење на промоцијата

По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите за нејзино користење.

Интернет сообраќај која е дел од оваа промоција може да се зачува во A1 Net Sef.

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- при промена на тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност и корисникот продолжува да го користи дополнителниот интернет сообраќај;
- при промена на тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи и корисникот го губи правото на дополнителниот интернет сообраќај.

Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаинг за A1 Neo M+/L/ XL и за A1 Neo M+/L/ XL SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 26.08.2020 година и е со ограничено времетраење до 02.11.2020.

Услови за користење на промоцијата

- Промоцијата е достапна за сите правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со минимално времетраење од 24 месеци на следните тарифни модели: A1 Neo M+/L/XL како и без договорна обврска на тарифните модели: A1 Neo M+ SIM, A1 Neo L SIM или A1 Neo XL SIM.
- Корисникот продолжува да ја користи промоцијата се додека го користи тарифниот модел со чие активирање ја добил оваа промоција.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција бизнис корисникот, по склучувањето или обновата на договорот, добива пакет од 1GB за A1 Neo M+/M SIM, 2GB за A1 Neo L/L SIM и 3GB за A1 Neo XL/XL SIM мобилен интернет сообраќај во роаинг. Користењето на пакетот е овозможено во рамки на редовните месечни пресметковни периоди, при што количината од 1GB, 2GB и 3GB важи за еден месечен пресметковен период, а се обновува на секој нов месечен пресметковен период.

| Тарифни Модели | A1 Neo M+/M+ SIM | A1 Neo L/L SIM | A1 Neo XL/XL SIM |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Вклучен мобилен интернет сообраќај во роаинг, на месечно ниво | 1GB | 2GB | 3GB |

Вклучениот мобилен интернет сообраќај во роаинг може да се користи само преку одредени оператори во одредени земји во Европа објавени на интернет страницата на A1 Македонија www.A1.mk и достапни [ТУКА](#).

Начин на користење на промоцијата

- Промотивниот пакет се активира штом корисникот ќе се прикачи на некој од роаинг партнерите вклучени во пакетот каде е достапно користењето на промотивниот пакет од 1GB, 2GB или 3GB;
- Промотивниот пакет се користи во тековниот месечен пресметковен период и се обновува со секој нов пресметковен период;
- Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Корисникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, при што промоцијата ќе остане во важност, односно корисникот ќе ги задржи промотивните GB мобилен интернет во роаинг за новоизбраниот тарифен модел;
- Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи;
- По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаинг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
 - да активира нов интернет пакет во роаинг, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако на корисникот му е прекинат пристапот до услугата интернет во роаинг поради некоја од горенаведените причини, односно му е ставена забрана за користење на интернет во роаинг, таа забрана автоматски ќе престане по истекот на важноста на последно активираниот интернет пакет во роаинг.
- Доколку корисникот има активирано други дополнителни роаинг интернет пакети достапни на некои од горенаведените роаинг партнери, најпрво ќе го користи овој промотивен пакет од 1GB, 2GB или 3GB а по нивното искористување ќе се започне со користење на другите дополнителни роаинг интернет пакети.

Промоција со бесплатни 10GB мобилен интернет за сите корисници на Мобилната Постпејд телефонија

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 26.08.2020 година и е со ограничено времетраење до 28.09.2020.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои користат постпејд тарифни модели и кои ќе го активираат промотивниот еднократен пакет преку апликацијата "Мојот А1". Пакетот може да се активира само еднаш во периодот на важење на промоцијата.

Потврда за активација на пакетот корисниците ќе добијат преку апликацијата Мојот А1, додека за истекот на пакетот корисниците ќе бидат известени преку СМС порака.

По искористување на мобилниот интернет од овој еднократен пакет, доколку корисникот има преостанат интернет вклучен во тарифата или други дополнително активирани пакети за мобилен интернет, корисникот ќе продолжи да го користи интернет сообраќајот вклучен во нив, а доколку нема преостанат мобилен интернет, искористениот интернет сообраќај или ќе се наплатува или ќе се намали брзината, во зависност од тарифниот модел на корисникот.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција корисникот добива бесплатен еднократен пакет со вклучени 10GB мобилен интернет (национален) кој корисникот ќе може да го користи во период од 30 дена од моментот на активација. Мобилниот интернет вклучен во пакетот се додава на преостанатиот сообраќај вклучен во тарифата и други активирани пакети за мобилен интернет на корисникот и се троши прв (пред мобилниот интернет од тарифата и други дополнителни пакети за мобилен интернет).

| Промоција | Бесплатни 10GB мобилен интернет |
|---|----------------------------------|
| Содржина на еднократен пакет | 10GB национален мобилен интернет |
| Важност на пакетот | 30 дена од момент на активација |
| Брзина на сообраќајот (download/upload) | Согласно тарифниот модел |
| Начин на активација | Преку апликацијата Мојот А1 |

Промотивен еднократен интернет пакет Net 20GB

Важност на промоцијата

Промотивниот пакет започнува да важи од 15.04.2020 година и е со ограничено времетраење до 30.09.2020.

Услови за користење на промоцијата

- Овој пакет овозможува користење на 20GB национален интернет сообраќај.
- Пакетот може да се активира исклучиво преку апликацијата "Мојот А1".
- Пакетот е достапен за активација за сите тарифни модели, освен за Select тарифните модели.
- Еднократниот надоместок за активација на пакетот се наплатува во целост, во моментот кога е активиран пакетот.

- Овој пакет е валиден до искористување на вклучената количина сообраќај или до истек на 30 дена од моментот на активација.
- Пакетот не се обновува автоматски, па доколку Корисник сака повторно да го користи истиот пакет, потребно е повторно да изврши негова активација преку апликацијата "Мојот А1".
- Во еден пресметковен период од 30 дена еден корисник може да активира најмногу до 3 пакети Net 20GB. Овој пакет може да се комбинира со интернет пакети кои автоматски се обновуваат како и со останатите еднократни интернет пакети.

Содржина на промоцијата

| Промотивен Интернет пакет | Net 20GB |
|---|-----------------------------|
| Еднократен надоместок (ден.) | 299 |
| Вклучен национален интернет сообраќај | 20 GB |
| Брзина на сообраќајот (download/upload) | Согласно тарифниот модел |
| Начин на активација | Преку апликацијата Мојот А1 |

Промотивен роаинг интернет пакет кој важи на територија на Грција- A1 Roam Surf Greece

Важност на промотивниот пакет

Промотивниот роаинг пакет A1 Roam Surf Greece започнува да важи од 24.06.2020 година и е со ограничено времетраење до 30.09.2020.

Содржина на промотивниот пакет

Промотивниот роаинг интернет пакет- A1 Roam Surf Greece е достапен за користење, единствено во Грција преку мрежата на роаинг партнерот Vodafone Greece и не може да се користи на ниеден друг роаинг партнер.

Пакетот е со валидност од 30 дена од моментот на активација и не се обновува автоматски. Овој интернет пакет ги содржи следниве карактеристики:

| Роаинг интернет-пакет | A1 Roam Surf Greece |
|------------------------------|------------------------------------|
| Вклучен интернет-сообраќај | 10GB |
| Еднократен надоместок (ден.) | 999 |
| Важност на пакетот | 30 дена од момент на активација |
| Начин на активација | со SMS со текст START GR на 140999 |
| Тарифен интервал | 100 KB |

Цените се во денари со вклучен ДДВ.

Услови за користење на промотивниот пакет

- За активација на роаинг пакетите преку SMS пораката не се наплаќа доколку е испратена од мрежата на А1 Македонија, во спротивно истата се наплатува во согласност со ценовникот за роаинг услуги.

- Корисникот може да активира најмногу до 5 A1 Roam Surf Greece пакети во период од 30 дена. Покрај тоа корисникот во истиот период од 30 дена може да активира уште 5 други пакети за мобилен интернет во роаинг (пр. A1 Roam Surf S/M/L/XL).
- По искористување на интернет сообраќајот вклучен во рамки на роаинг пакетот, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
 - да активира нов интернет пакет во роаинг, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако на корисникот му е прекинат пристапот до услугата интернет во роаинг поради некоја од горенаведените причини, односно му е ставена забрана за користење на интернет во роаинг, таа забрана автоматски ќе престане по истекот на важноста на последно активираниот интернет пакет во роаинг.
- Редовните цени за интернет-сообраќај во роаинг се објавени на интернет страницата на A1 www.A1.mk и достапни [ТУКА](#).

Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo M/M SIM, A1 Neo L/L SIM тарифните модели за правни лица

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 24.06.2020 година и е со ограничено времетраење до 25.08.2020.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со минимално времетраење од 24 месеци на тарифни модели: A1 Neo M/A1 Neo L, или без задолжително времетраење на договор на тарифните модели A1 Neo SIM M/A1 Neo SIM L.

Корисникот продолжува да ја користи промоцијата се додека го користи тарифниот модел со чие активирање ја добил оваа промоција.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција, при склучување или обнова на договорот, корисникот добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

| Тарифни модели | A1 Neo M/ A1 Neo SIM M | A1 Neo L/ A1 Neo SIM L |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 20GB 10GB | 30GB 20GB |

Начин на користење на промоцијата

По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите за нејзино користење.

Интернет сообраќај која е дел од оваа промоција може да се зачува во A1 Net Sef.

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- доколку корисникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што корисникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- тарифните модели A1 Neo M/L со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, која е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција;
- тарифните модели A1 Neo SIM M/L со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Онлајн промоција: 20GB во A1 Neon и A1 Neon SIM

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 05.03.2020 година и е со ограничено времетраење до 25.08.2020.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- ќе пополнат **онлајн апликација** за активација или обнова на претплатнички договор (вклучувајќи и активација на електронска сметка - E-bill) и ќе ги исполнат условите за активација или обнова на Постпејд тарифниот модел, вклучен во промоцијата;
- ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор преку онлајн каналот:
 - на тарифниот модел: A1 Neon со времетраење на договорната обврска од 24 месеци, или
 - на тарифните модели: A1 Neon SIM без задолжително времетраење на договор.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција, при склучување или обнова на договорот, корисникот добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

| Тарифни модели | A1 Neon/ A1 Neon SIM |
|---|-------------------------|
| Интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 20GB 10GB |

Начин на користење на промоцијата

По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите за нејзино користење.

Интернет сообраќај која е дел од оваа промоција може да се зачува во A1 Net Sef.

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- доколку корисникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што корисникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- тарифниот модел A1 Neon со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција;
- тарифниот модел A1 Neon SIM M со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo M/A1 Neo SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 04.02.2020 година и е со ограничено времетраење до 25.08.2020.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

3. ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
4. ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
 - на тарифниот модел: A1 Neo M со времетраење на договорната обврска од 24 месеци, или
 - на тарифниот модел: A1 Neo M SIM без задолжително времетраење на договор.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција, при склучување или обнова на договорот, корисникот добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

| Тарифни модели | A1 Neo M/ A1 Neo SIM M |
|---|--------------------------------|
| Интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 15GB 10GB |

Начин на користење на промоцијата

По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите за нејзино користење.

Интернет сообраќај која е дел од оваа промоција може да се зачува во A1 Net Sef.

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила :

- доколку корисникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што корисникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- тарифниот модел A1 Neo со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

тарифниот модел A1 Neo SIM M со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Намалена месечна претплата за A1 MyKi

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува од 17.06.2020 година и е со ограничено времетраење до 27.07.2020.

Услови за користење на промоцијата

Оваа промотивна понуда е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифниот модел A1 MyKi со времетраење од 24 месеци и истата вклучува намалена месечна претплата за тарифниот модел A1 MyKi. Корисниците кои ја користат оваа промоција за тарифниот модел A1 MyKi не им следува попустот на месечна претплата во рамки на A1 Combo.

Содржина на промоцијата

За времето на траење на оваа промоција, месечната претплата за A1 MyKi тарифниот модел, ќе изнесува 199 денари.

Промоција за онлајн нарачки

Промоцијата овозможува користење на мобилни услуги во одредени тарифни модели без плаќање на месечна претплата во времетраење од 3 месеци.

Периодот во кој услугите се користат без месечна претплата започнува од денот на склучување на нов или обновен претплатнички договор и се однесува на првите 3 месечни претплати. По истек на промоцијата, корисникот почнува да ја плаќа редовната месечна претплата согласно избраниот тарифен модел за кој корисникот склучил договор.

Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 04.05.2020 година и истата ќе важи заклучно 05.06.2020 година.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои ќе направат онлајн нарачка преку A1 Live Shop или преку www.A1.mk и ќе склучат нов или обновен претплатнички договор со минимално времетраење на договорна обврска од 24 месеци.

Промоцијата важи за мобилни услуги кои ќе се користат во следните тарифни модели: A1 Neo M, A1 Neo L, A1 Neo XL, A1 Neon. Повеќе детали за наведените тарифни модели може да се најдат во Ценовникот на A1 Македонија во делот Актуелна понуда – мобилни услуги.

Промоцијата не важи за тарифни модели кои не се наведени во табелата.

Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- доколку корисникот сака да направи промена кон друг тарифен модел, за времетраење на активна промоција од 3 месеци без претплата, истата се губи;
- доколку се прави пренос кон нов корисник, промоцијата се губи.

Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neon/Neon SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 04.02.2020 година и е со ограничено времетраење до 04.03.2020.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) Ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) Ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
 - На тарифните модели: A1 Neon со времетраење на договорната обврска од 24 месеци, или
 - На тарифните модели: A1 Neon SIM без задолжително времетраење на договор.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција, при склучување или обнова на договорот, корисникот добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

| Тарифни модели | A1 Neon/ A1 Neon SIM |
|---|---------------------------------|
| Интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 15GB 10GB |

Начин на користење на промоцијата

По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите за нејзино користење.

Интернет сообраќај кој е дел од оваа промоција може да се зачува во A1 Net Sef.

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Доколку корисникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што корисникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- Тарифниот модел A1 Neon со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
- Тарифниот модел A1 Neon SIM со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промоција - подарок Smart-Band (Valentine's Day)

Важност на промоцијата

Промоцијата "Подарок паметен часовник – Smart-Band" овозможува добивање на бесплатен уред – смарт бенд, модел Mi Band 3. Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 05.02.2020 година и истата ќе важи до 02.03.2020 или додека има уреди на залиха.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за претплатници кои ги исполнуваат следните услови:

- Нарчката е направена по електронски пат преку www.A1.mk;
- Склучат или обноват претплатнички договор со задолжително времетраење од 24 месеци;
- Изберат терминална опрема (мобилен телефон) за која важи оваа промотивната понуда;
- Одберат еден од следните тарифни модели за мобилна телефонија - A1 Neo M, A1 Neo L, A1 Neo XL и A1 Neon, или пакет услуги за фиксна телефонија, интернет и телевизија во тарифни модели повисоки од ниво "S".

Промоцијата не е достапна за тарифата A1 Senior, како и тарифни модели само со SIM-картичка, како и стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.

Количините на телефони вклучени во понудата, како и подароците Mi Band 3, се во ограничен број.

Новогодишна промоција за активација на дополнителен мобилен интернет преку апликацијата „Мојот A1“

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 26.11.2019 година и е со ограничено времетраење до 03.02.2020 година.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

- 1) имаат активирано електронска сметка (E-Bill); и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор за користење на мобилни комуникациски услуги во текот на траење на промоцијата на некој од следните тарифни модели:
 - A1 Neo M/L/XL и A1 Neon со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
 - A1 Neo SIM M/L/XL или A1 Neon SIM без задолжително времетраење на договор.

Корисникот кој ги исполнува погоре наведените услови, може да ги активира дополнителните 10GB мобилен интернет само преку апликацијата “Мојот А1” која ја има симнато и инсталирано на својот мобилен терминален уред.

Содржина на промоцијата

Количеството на дополнителен интернет сообраќај кој може да се активира со оваа промоција изнесува:

| Тарифни модели | A1 Neo M/ A1 Neo SIM M | A1 Neo L/ A1 Neo SIM L | A1 Neo XL/ A1 Neo SIM XL | A1 Neon/ A1 Neon SIM |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 10GB | 20GB | 40GB | 10GB |
| Дополнителен интернет сообраќај по активација на промоцијата | + 10GB | + 10GB | + 10GB | + 10GB |
| ВКУПНО | 20GB | 30GB | 50GB | 20GB |

Начин на користење на промоцијата

- Дополнителните 10GB се активираат преку апликацијата “Мојот А1” само еднаш. Потврда за активација на дополнителните 10GB корисниците ќе добијат преку апликацијата “Мојот А1”.
- По активација на промоцијата, дополнителните 10GB мобилен интернет му се достапни на корисникот во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите на промоцијата.
- Интернет сообраќај од дополнителните 10GB може да се зачува во A1 Net Sef.
- Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
 - при промена на тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност и корисникот продолжува да го користи дополнителниот интернет сообраќај;
 - при промена на тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи и корисникот го губи правото на дополнителниот интернет сообраќај.

Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаминг за A1 Neo L/ XL тарифните модели

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење до 03.02.2020.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со минимално времетраење од 24 месеци на следните тарифни модели: A1 Neo L/A1 Neo SIM L или A1 Neo XL /A1 Neo SIM XL.

Промоцијата не е достапна за A1 Neo SIM L и A1 Neo SIM XL кои се без договорна обврска. Корисникот продолжува да ја користи промоцијата се додека го користи тарифниот модел со чие активирање ја добил оваа промоција.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција бизнис корисникот, по склучувањето или обновата на договорот, добива пакет од 1GB мобилен интернет сообраќај во роаинг. Користењето на пакетот е овозможено во рамки на редовните месечни пресметковни периоди, при што количината од 1GB важи за еден месечен пресметковен период, а се обновува на секој нов месечен пресметковен период.

| Тарифни модели | A1 Neo L/ A1 Neo SIM L* | A1 Neo XL/ A1 Neo SIM XL* |
|---|----------------------------|------------------------------|
| Вклучен мобилен интернет сообраќај во роаинг, на месечно ниво | 1GB | 1GB |

**важи доколку корисникот има склучено договор со минимално времетраење од 24 месеци во тек на промотивниот период.*

Вклучениот мобилен интернет сообраќај во роаинг може да се користи само преку одредени оператори во одредени земји во Европа објавени на интернет страницата на A1 Македонија www.A1.mk и достапни [ТУКА](#).

Начин на користење на промоцијата

- Промотивниот пакет се активира штом корисникот ќе се прикачи на некој од горенаведените роаинг партнери каде е достапно користењето на промотивниот пакет од 1GB;
- Промотивниот пакет се користи во тековниот месечен пресметковен период и се обновува со секој нов пресметковен период;
- Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
 - Корисникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, при што промоцијата ќе остане во важност, односно корисникот ќе ги задржи промотивните 1GB мобилен интернет во роаинг за новоизбраниот тарифен модел;
 - Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи.
- По искористување на интернет сообраќајот вклучен од промотивниот пакет, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат автоматски. Доколку корисникот сака да

продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:

- да активира нов интернет пакет во роаинг кој е валиден на роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Ако корисникот со активен промотивен пакет, започне да користи услуга на роаинг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овој пакет, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат автоматски. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
- да се поврзе на роаинг партнер предвиден како дел од важечката листа на промотивниот пакет, или
 - да активира нов интернет пакет во роаинг во кој е вклучен роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- Доколку корисникот има активирано други дополнителни роаинг интернет пакети достапни на некои од горенаведените роаинг партнери, најпрво ќе го користи овој промотивен пакет од 1GB, а по нивното искористување ќе се започне со користење на другите дополнителни роаинг интернет пакети.

Промоција со бесплатни 10GB мобилен интернет за сите корисници на Мобилната Постпејд телефонија

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење до 30.09.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои користат постпејд тарифни модели кои ќе ја симнат новата верзија на апликацијата "Мојот А1" и преку неа ќе го активираат промотивниот еднократен пакет. Пакетот може да се активира само еднаш во периодот на важење на промоцијата.

Потврда за активација на пакетот корисниците ќе добијат преку апликацијата Мојот А1, додека за истекот на пакетот корисниците ќе бидат известени преку СМС порака.

По искористување на мобилниот интернет од овој еднократен пакет, доколку корисникот има преостанат интернет вклучен во тарифата или други дополнително активирани пакети за мобилен интернет, корисникот ќе продолжи да го користи интернет сообраќајот вклучен во нив, а доколку нема преостанат мобилен интернет, искористениот интернет сообраќај или ќе се наплатува или ќе се намали брзината, во зависност од тарифниот модел на корисникот.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција корисникот добива бесплатен еднократен пакет со вклучени 10GB мобилен интернет (национален) кој корисниците ќе можат да го користат во период од 30 дена од моментот на активација. Мобилниот интернет вклучен во пакетот се додава на преостанатиот сообраќај вклучен во тарифата и други активирани пакети за мобилен интернет на корисникот и се троши прв (пред мобилниот интернет од тарифата и други дополнителни пакети за мобилен интернет).

| Промоција | Бесплатни 10GB мобилен интернет |
|---|----------------------------------|
| Содржина на еднократен пакет | 10GB национален мобилен интернет |
| Важност на пакетот | 30 дена од момент на активација |
| Брзина на сообраќајот (download/upload) | Согласно тарифниот модел |
| Начин на активација | Преку апликацијата Мојот А1 |

Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за Vip Neo S/M/L/ XL, Vip Neo SIM S/M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 01.02.2019 година и е со ограничено времетраење до 02.09.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
 - > на тарифните модели: Vip Neo S, Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
 - > на тарифните модели: Vip Neo S SIM, Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM, Vip Neo XL SIM или Vip Spirit SIM со и без задолжително времетраење на договор (со и без договорна обврска).

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува зголемен мобилен интернет (национален) од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

| Тарифни модели | Vip Neo S/ Vip Neo SIM S | Vip Neo M/ Vip Neo SIM M | Vip Neo L/ Vip Neo SIM L | Vip Neo XL/ Vip Neo SIM XL | Vip Spirit/ Vip Spirit SIM |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 1.5GB 500MB | 10GB 5GB | 20GB 10GB | 40GB 20GB | 10GB 5GB |

- > Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.
- > Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
 - > Доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
 - > Тарифните модели Vip Neo S, Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL и Vip Spirit со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
- > тарифните модели Vip Neo SIM S, Vip Neo SIM M, Vip Neo SIM L, Vip Neo SIM XL и Vip Spirit SIM со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промотивна Ноќна Опција (24м.) – достапна со Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

- > Оваа промоција е достапна за активација почнувајќи од 28.05.2018 година и е со ограничено времетраење до 02.09.2019. Истата е достапна 24 месеци од моментот на активирање на претплатничка линија на тарифниот модел Vip Spirit или Vip Spirit SIM, по што истата престанува да важи.
- > По истекот на 24 месеци од користењето на Ноќната опција, корисникот може повторно да се стекне со право за користење на истата, само доколку ги исполнува условите за склучување/обнова на договор за Vip Spirit тарифниот модел.
- > Доколку корисникот направи промена кон друг тарифен модел кој не е во рамките на Vip Spirit/Vip Spirit SIM портфолиото, корисникот ја губи промотивната Ноќна опција.

Услови за стекнување на право на користење на промотивната Ноќна опција

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои ќе склучат или обноват претплатнички договор на Vip Spirit или Vip Spirit SIM тарифните модели и при активацијата се на возраст од 18 до 26 години (вклучително и 26 години, се додека не наполни 27 години).

Содржина на промоцијата

Промотивната Ноќна опција им овозможува на корисниците кои ќе склучат договор на Vip Spirit/Vip Spirit SIM тарифните модели, од моментот на активација на тарифниот модел и во ограничено времетраење од 24 месеци, преку мрежата на Vip, да можат да користат неограничен мобилен интернет од полноќ до шест часот наутро (од 00:00 до 06:00 часот). Во периодот на користење на промотивната Ноќна опција, интернет сообраќајот кој е вклучен во рамки на тарифата, не се троши. По истекот на 24 месеци од моментот на активирање на тарифниот модел Vip Spirit/Vip Spirit SIM, оваа промотивна Ноќна опција престанува да важи и корисникот може повторно да се стекне со право за користење на

истата, само доколку ги исполнува условите и склучи/обови договор за Vip Spirit или Vip Spirit SIM тарифниот модел.

| Тарифни модели за кои е дозволена промоцијата Ноќна опција (24м.) | Vip Spirit SIM | Vip Spirit |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Мобилен интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 5GB | 5GB |
| промотивна Ноќна опција за неограничено користење на мобилен интернет во ограничен дневен временски период (од 00:00 до 06:00 часот) | + Ноќна опција | + Ноќна опција |

Начин на користење на на мобилен интернет во рамки на промоцијата и тарифата

> Во периодот 00:06 часот наутро до 00:00 навечер, корисникот користи од количината на мобилниот интернет кој е вклучен во рамки на Vip Spirit односно Vip Spirit SIM тарифниот модел – 5GB. По искористување на 5GB интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисникот може да продолжи да користи интернет-сообраќај, но со намалена брзина од 32/16 Kbps.;

> Во периодот 00:00 до 00:06 часот, корисникот користи мобилен интернет во рамки на промотивната Ноќна опција, без намалување на брзината. Во периодот на користење на промотивната Ноќна опција, интернет сообраќајот кој е вклучен во рамки на тарифата, не се троши.

Промоција со бесплатен A1 Go Social пакет за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 21.03.2019 година и е со ограничено времетраење до 05.06.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци за еден од следните тарифни модели:
 - > Vip Neo M/ L/ XL,
 - > Vip Neo SIM M/L/XL,
 - > Vip Spirit или Vip Spirit SIM

Содржина на промоцијата

Претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, со оваа промоција добиваат Бесплатен A1 Go Social пакет во моментот на склучувањето или обновата на договорот.

Условите за користење на пакетот A1 Go Social можете да ги најдете во ценовникот за Дополнителни услуги и пакет за Мобилни услуги, достапен [ТУКА](#).

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција (Бесплатен A1 Go Social пакет) ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот, се додека користат еден од тарифните модели наведени погоре.

Претплатникот може да изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција согласно следните правила:

- > Претплатникот може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во секое време, при што ја задржува промоцијата доколку истата е достапна за новоизбраниот тарифен модел;
- > Претплатникот може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци при што ја задржува промоцијата доколку истата е достапна за новоизбраниот тарифен модел;

Промоција со подарок – JBL звучник за online нарачка за активација/обнова на Vip Spirit на 24 месеци

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 18.12.2018 година и е со ограничено времетраење.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица на возраст од 18 до 26 години (се до наполнети 27 години) кои кумулативно ќе ги исполнат следните услови:

- > ќе направат онлајн нарачка за склучување или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на Vip Spirit тарифниот модел;
- > по направената онлајн нарачка доколку се исполнети условите, ќе склучат или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на Vip Spirit тарифниот модел.

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при склучувањето или обновата на договорот, добиваат подарок JBL 2 bluetooth звучник.

Дополнителни информации за важноста на промоцијата

Промоцијата важи во ограничен период, се додека оне.Вип има количини од JBL 2 bluetooth звучници кои се предвидени за подарување во рамки на оваа промоција. Со исцрпување на количините на JBL 2 bluetooth звучниците предвидени за подароци, промоцијата престанува да важи.

Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 04.12.2018 година и е со ограничено времетраење до 31.01.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:

- > на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
- > на тарифните модели: Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM, Vip Neo XL SIM или Vip Spirit SIM без задолжително времетраење на договор (без договорна обврска).

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува зголемен мобилен интернет (национален) од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

| Тарифни модели | Vip Neo M/ Vip Neo SIM M | Vip Neo L/ Vip Neo SIM L | Vip Neo XL/ Vip Neo SIM XL | Vip Spirit/ Vip Spirit SIM |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 15GB 5GB | 20GB 10GB | 40GB 20GB | 15GB 5GB |

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- > тарифните модели Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL и Vip Spirit со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
- > тарифните модели Vip Neo SIM M, Vip Neo SIM L, Vip Neo SIM XL и Vip Spirit SIM со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Зголемен износ за набавка на одредена субвенционирана опрема во рамки на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit тарифните модели

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 04.12.2018 година и е со ограничено времетраење до 31.01.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и

2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Претплатниците кои ќе ги исполнат условите за користење на промоцијата во моментот на склучувањето или обновата на договорот, добиваат зголемен износ на субвенција, за набавка на одредени типови и модели на терминална опрема.

Дополнителни информации и начин на користење на промоцијата

> Зголемемиот износ за субвенција важи за одредени типови и модели на терминална опрема која е објавена на веб страницата на Vip- www.A1.mk. Доделената субвенција се одзема од износот на објавената основна цена на соодветниот уред/опрема. Промоцијата важи во ограничен период, се додека има количини од од терминалната опрема за која важи промоцијата. Со исцрпување на количините на одреден тип и модел на терминална опрема, за таа опрема промоцијата престанува да важи.

> Доколку корисникот ја групира субвенцијата со субвенција од други мобилни постпејд линии (а притоа избира опрема со зголемена субвенција), зголемемиот износ на субвенција согласно со оваа промоција ќе го добие само на првата линија, додека другите линии ќе го добијат редовниот износ на субвенција.

Промотивно 20% намалена претплата за тарифниот модел A1 MyKi

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 14.12.2018 година и е со ограничено времетраење, заклучно до 10.01.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор на тарифниот модел A1 MyKi со минимално времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, добиваат за 20% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот.

Промоција со двојно повеќе мобилен интернет сообраќај за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL и Vip Spirit тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата за Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit започнува да важи од 30.08.2018 година и е со ограничено времетраење до 03.12.2018. Промоцијата за Vip Neo SIM M/L/ XL започнува да важи од 18.09.2018 година и е со ограничено времетраење до 03.12.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:

- > на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
- > на тарифните модели: Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM или Vip Neo XL SIM, без задолжително времетраење на договор (без договорна обврска).

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува двојно повеќе мобилен интернет од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

| Тарифни модели | Vip Neo M/ Vip Neo SIM M | Vip Neo L/ Vip Neo SIM L | Vip Neo XL/ Vip Neo SIM XL | Vip Spirit |
|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 10GB 5GB | 20GB 10GB | 40GB 20GB | 10GB 5GB |

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- > тарифните модели Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL и Vip Spirit со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
- > тарифните модели Vip Neo SIM M, Vip Neo SIM L и Vip Neo SIM XL со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промоција со HBO GO дополнителна услуга- 12 месеци вклучена во претплатата на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit тарифните модели

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 30.08.2018 година и е со ограничено времетраење до 03.12.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Претплатниците кои ќе ги исполнат условите за користење на промоцијата во моментот на склучувањето или обновата на договорот, добиваат можност да ја користат HBO GO дополнителната услуга вклучена во рамки на редовната месечна претплата за избраниот тарифен модел. Оваа промоција важи во првите 12 месеци од важењето на договорот.

Дополнителни информации и начин на користење на промоцијата

- > По истек на промотивниот период од 12 месеци, HBO GO дополнителна услуга ќе биде деактивирана по автоматизам. Доколку претплатникот сака да продолжи да ја користи HBO GO дополнителна услуга треба истата да ја активира и да плаќа месечна претплата согласно ценовникот за Дополнителни услуги и пакети за услуги;
- > Доколку за време на важење на промоцијата со HBO GO дополнителна услуга претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност до истек на нејзино преостанато времетраење;
- > При користење на HBO GO дополнителната услугата преку мобилна мрежа, истата го користи сообраќајот од интернет пакетот вклучен во тарифниот модел или од дополнително активирани пакети за мобилен интернет;
- > Дополнителни информации за начинот на активација и останати услови користење на HBO GO дополнителна услуга се наоѓа во ценовникот за Дополнителни услуги и пакети за услуги.

Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаинг за Vip Neo L/ XL тарифните модели

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 30.08.2018 година и е со ограничено времетраење до 03.12.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo L или Vip Neo XL, со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува пакет од 200MB мобилен интернет сообраќај во роаинг. Овие 200MB мобилен интернет сообраќај во роаинг претплатниците ќе можат да ги трошат во рамки на редовните месечни пресметковни периоди, при што количината од 200MB важи за еден месечен пресметковен период, а се рестартира на секој нов месечен пресметковен период.

| Тарифен модел | Vip Neo L | Vip Neo XL |
|---------------|-----------|------------|
|---------------|-----------|------------|

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Промотивно вклучен мобилен интернет сообраќај во роаинг, на месечно ниво | 200MB | 200MB |
|--|--------------|--------------|

Корисниците ќе можат да го користат ова промотивно количество од 200MB вклучен мобилен интернет сообраќај во роаинг, само преку одредени оператори и земји во Европа и САД, и тоа: A1 Telekom од Австрија, Vip Mobile од Србија, A1 Hrvatska од Хрватска, A1 Slovenija од Словенија, A1 Bulgaria од Бугарија, FL1 од Лихтенштајн, Velcom од Белорусија, Vodafone од Грција, Vodafone од Албанија, Vodafone од Турција, Vodafone од Италија, Vodafone од Шпанија, Vodafone од Германија, Vodafone од Малта, Vodafone од Кипар, Vodafone од Португалија, Vodafone од Велика Британија, Vodafone од Исланд, Vodafone од Ирска, Vodafone од Романија, Vodafone од Унгарија, Vodafone од Холандија, Vodafone од Чешка Република, STA од Андора, Proximus од Белгија, BHTelekom од Босна и Херцеговина, Gibtelecom од Гибралтар, TDC Mobil од Данска, Hi3G Access AB од Данска, Elisa од Естонија, EMT од Естонија, Monaco Telecom од Косово, Bite Latvia од Латвија, Omnitel од Литванија, Tango од Луксембург, Voxtel од Молдавија, Mobile Norway од Норвешка, NetCom од Норвешка, Orange- PTK-Centerte од Полска, Slovak Telekom од Словачка, Orange од Словачка, Turkcell од Турција, Kyivstar од Украина, Elisa од Финска, SFR од Франција, Telenor од Црна Гора, Tele2 од Шведска, Telia од Шведска, Swisscom од Швајцарија и AT&T од Соединетите Американски Држави.

Начин на користење на промоцијата

- > Промотивниот пакет се активира штом корисникот ќе се прикачи на некој од горенаведените роаинг партнери, каде е достапен промотивно пакет;
- > Доколку корисникот има активирано други дополнителни роаинг интернет пакети достапни на некои од горенаведените роаинг партнери, најпрво ќе го користи вклучениот роаинг интернет во рамки од овие пакети, а по нивното искористување ќе се започне со користење од промотивниот пакет од 200MB;
- > Промотивниот пакет се користи во тековниот месечен пресметковен период и се рестартира со секој нов пресметковен период;
- > По искористување на интернет сообраќајот вклучен од промотивниот пакет, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
 - > да активира нов интернет пакет во роаинг кој е валиден на роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- > Ако корисникот со активен промотивен пакет, започне да користи услуга на роаинг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овој пакет, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
 - > да се поврзе на роаинг партнер предвиден како дел од важечката листа на промотивниот пакет, или
 - > да активира нов интернет пакет во роаинг во кој е вклучен роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.

Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаинг за пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 22.06.2018 година и е со ограничено времетраење до 29.08.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите пост-пејд мобилни корисници кои во промотивниот период ќе активираат некој од интернет роаинг пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL.

Содржина на промоцијата

Доколку корисникот активира некој од A1 Roam Surf S/M/L/XL интернет роаинг пакетите во периодот на времетраење на промоцијата, истиот ќе добие зголемено количество мобилен интернет сообраќај во роаинг кој е вклучен во рамките на Vip Roam Surf пакетите, како што е прикажано во следната табела:

| Роаинг интернет-пакети | A1 Roam Surf S | A1 Roam Surf M | A1 Roam Surf L | A1 Roam Surf XL |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Вклучен интернет-сообраќај | 50 MB 20 MB | 200 MB 50 MB | 500 MB 200 MB | 2.048 MB 500 MB |
| Еднократен надоместок (ден.) | 399 | 699 | 249 | 499 |
| Важност на пакетот | 30 дена од момент на активација | | | |
| Начин на активација | со SMS со текст START S на 140999 | Со SMS со текст START M на 140999 | со SMS со текст START L на 140999 | Со SMS со текст START XL на 140999 |
| Тарифен интервал | 100 KB | | | |

A1 Roam Surf роаинг пакетите се валидни само за одредени роаинг партнери/оператори и одредени земји во Европа и САД објавени на интернет страницата www.A1.mk, што заедно со останатите услови за користење на овие роаинг пакети се наоѓа во ценовникот за Роаинг.

Промоција со вклучен мобилен интернет во роаинг во рамки на тарифните модели Vip Neo L/XL

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 22.06.2018 година и е со ограничено времетраење до 29.08.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo L или Vip Neo XL, со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, еднократно им се доделува пакет од дополнителни 2GB мобилен интернет сообраќај во роаинг. Овие дополнителни 2GB мобилен интернет сообраќај во роаинг претплатниците ќе можат да ги

трошат во рамки на месечните циклуси, одеднаш или сукцесивно, се додека не се исцрпи неговата количина, но не подоцна од 30.09.2018 година.

| Тарифен модел | Vip Neo L | Vip Neo XL |
|---|------------|------------|
| Промотивно вклучен мобилен интернет сообраќај во роаинг | 2GB | 2GB |

Корисниците ќе можат да го користат ова промотивно количество од 2GB вклучен мобилен интернет сообраќај во роаинг, само преку одредени оператори во Европа, и тоа: A1 Telekom од Австрија, Vip Mobile од Србија, Vipnet од Хрватска, A1 Slovenija од Словенија, A1 Bulgaria од Бугарија, FL1 од Лихтенштајн, Velcom од Белорусија, Vodafone од Грција, Vodafone од Албанија, Vodafone од Турција, Vodafone од Италија, Vodafone од Шпанија, Vodafone од Германија, Vodafone од Малта, Vodafone од Кипар, Vodafone од Португалија, Vodafone од Велика Британија, Vodafone од Исланд, Vodafone од Ирска, Vodafone од Романија, Vodafone од Унгарија, Vodafone од Холандија и Vodafone од Чешка Република.

Начин на користење на промоцијата

- > Промотивниот пакет се активира штом корисникот ќе се прикачи на некој од горенаведените роаинг партнери каде е достапен промотивно пакет;
- > Доколку корисникот има активирано други дополнителни роаинг интернет пакети достапни на некои од горенаведените роаинг партнери, најпрво ќе го користи вклучениот роаинг интернет во рамки од овие пакети, а по нивното искористување ќе се започне со користење од промотивниот пакет;
- > Промотивниот пакет по автоматизам ќе се деактивира на 30.09.2018 и нема да биде достапен за користење, независно од количината на преостанатиот неискористен мобилен интернет сообраќај во роаинг;
- > По искористување на интернет сообраќајот вклучен од промотивниот пакет, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
 - > да активира нов интернет пакет во роаинг кој е валиден на роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- > Ако корисникот со активен промотивен пакет, започне да користи услуга на роаинг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овој пакет, пристапот до услугата интернет во роаинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаинг треба да направи една од следните активности:
 - > да се поврзе на роаинг партнер предвиден како дел од важечката листа на промотивниот пакет, или
 - > да активира нов интернет пакет во роаинг во кој е вклучен роаинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаинг по редовни цени на роаинг партнерот на чија мрежа е поврзан.

Промотивно намалена месечна претплата за A1 Муки

Оваа промоција започнува да важи од 29.03.2017 година и е со ограничено времетраење до 29.08.2018.

Оваа промотивна понуда е достапна за физички лица кои ќе склучат нов договор на тарифниот модел A1 МуКi со времетраење од 24 месеци и истата вклучува намалена месечна претплата за тарифниот модел A1 МуКi.

За времето на траење на оваа промоција, месечната претплата за A1 МуКi тарифниот модел, ќе изнесува 299 денари.

Промоција со дополнителни 10GB за набавка на Samsung Galaxy Note 9 во рамки на тарифните модели Vip Neo M/L/XL

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 20.08.2018 година и е со ограничено времетраење до 23.08.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите пост- пејд мобилни корисници кои во промотивниот период ќе го набават уредот Samsung Galaxy Note 9 и ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L или Vip Neo XL со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделуваат дополнителни 10GB мобилен интернет од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

| Тарифни модели | Vip Neo M | Vip Neo L | Vip Neo XL |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 15GB 5GB | 20GB 10GB | 30GB 20GB |

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- > промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

50% намалена претплата за A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra

Услови

- > Промоцијата вклучува за 50% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот за тарифните модели A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra е со ограничен период на важност, почнувајќи од 22.11.2016 година до 26.04.2018.
- > Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор во времетраење од 24 месеци.

Промена на тарифен модел за корисници на тарифен модел од старо портфолио

- > Промоцијата за 50% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот, е достапна само за корисници чии претплатнички договори се доспеани за обнова.

Правила за промена на тарифен модел за корисници на промоција, за 50% намалена месечна претплата

- > Промена кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамките на тарифните модели A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra е можно во кое било време од договорната обврска.
- > Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е дозволена за цело времетраење на договорната обврска.
- > За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59 денари.
- > По исполнување на условите за промена на тарифен модел, претплатникот може да прави само една промена на тарифен модел во текот на еден пресметковен период.
- > Промена на тарифен модел по истекот на договорната обврска е можна веднаш, со преминување кон кој било тарифен модел од актуелната понуда на операторот.

Новогодишна промоција со промотивно зголемен интернет сообраќај за Vip Mobile L/L SIM NEW/L+/L+ SIM NEW/XL/XL SIM NEW/XXL/XXL SIM NEW и Vip Family Hero/Hero+ тарифните модели

- > Оваа промоција започнува од 04.12.2017 година и е со ограничено времетраење до 01.02.2018.
- > Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов претплатнички договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или ќе го обноват претплатничкиот договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Mobile L/L SIM NEW/L+/L+ SIM NEW/XL/XL SIM NEW/XXL/XXL SIM NEW или Vip Family Hero/Hero+.
- > Промоцијата вклучува зголемен интернет сообраќај вклучен во месечната претплата и тоа:

| Тарифни модели | Vip Mobile L/L SIM NEW | Vip Mobile L+/L+ SIM NEW | Vip Mobile XL/XL SIMNEW | Vip Mobile XXL/XXL SIM NEW | Vip Family Hero | Vip Family Hero+ |
|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 10GB | 10GB | 15GB | 25GB | 10GB | 15GB |

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи, и во тој случај претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промотивно зголемен интернет сообраќај за Vip Mobile L/L SIM/L+/L+ SIM/XL/XL SIM/XXL/XXL SIM и Vip Family Hero/Hero+ тарифните модели

- > Оваа промоција започнува од 30.08.2017 година и е со ограничено времетраење до 09.10.2017 година.
- > Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов претплатнички договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или ќе го обноват претплатничкиот договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Mobile L/L SIM/L+/L+ SIM/XL/XL SIM/XXL/XXL SIM или Vip Family Hero/Hero+.
- > Промоцијата вклучува зголемен интернет сообраќај вклучен во месечната претплата и тоа:

| Тарифни модели | Vip Mobile L/L SIM | Vip Mobile L+/L+ SIM | Vip Mobile XL/XL SIM | Vip Mobile XXL/XXL SIM | Vip Family Hero | Vip Family Hero+ |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| интернет сообраќај вклучен во месечна претплата | 10GB | 10GB | 15GB | 25GB | 10GB | 15GB |

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорната обрска.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи, и во тој случај претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промотивно намалена месечна претплата за Vip Mobile SIM тарифните модели Vip Mobile SIM S/M/L/L+/XL/XXL

- > Оваа промоција започнува од 31.05.2017 година и е со ограничено времетраење до 29.08.2017 година.
- > Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов договор на тарифните модели од Vip Mobile SIM портфолиото со времетраење од 24 месеци и истата вклучува намалена месечна претплата за тарифните модели Vip Mobile SIM S/M/L/L+/XL/XXL.
- > За времетраењето на промоцијата, промотивната месечната претплата за Vip Mobile SIM тарифните модели ќе изнесува:

| Тарифни модели | Vip Mobile S SIM | Vip Mobile M SIM | Vip Mobile L SIM | Vip Mobile L+ SIM | Vip Mobile XL SIM | Vip Mobile XXL SIM |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Промотивна месечна претплата (во денари) | 299 | 399 | 499 | 599 | 799 | 1,499 |

- > Правни лица кои за времетраењето на промоцијата ќе склучат нов договор на некои од Vip Mobile SIM тарифните модели, ќе добијат дополнителен попуст од 10% на промотивната месечна претплата, наведена во табелата погоре.
- > Сите корисници кои својата мобилна линија активирани на Vip Mobile SIM портфолиото ќе ја додадат како дел од пакетот Vip Комбо 4, дополнително на промотивно намалената месечна претплата ќе го добијат и редовниот кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги, во зависност од избраниот тарифен модел што се комбинира во пакетот Vip Комбо 4.
- > При било која промена на тарифниот модел од страна на претплатникот, истиот ќе ги изгуби поволностите (попустот на месечната претплата) на оваа промоција.

Промотивно намалена месечна претплата за тарифните модели Vip Family тарифните модели Hype/Hero/Hero +/Senior

- > Оваа промоција започнува од 29.03.2017 година и е со ограничено времетраење до 15.06.2017 година.
- > Оваа промоција е достапна за сите физички лица кои ги исполнуваат условите за активација и користење на Vip Family тарифните модели и истата вклучува намалена месечна претплата за тарифните модели Vip Family Hype/Hero/Hero +/Senior.
- > За времетраењето на промоцијата, промотивната месечната претплата за Vip Family тарифните модели ќе изнесува:

| Тарифни модели | Vip Family Senior | Vip Family Hype | Vip Family Hero | Vip Family Hero+ |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Промотивна месечна претплата (во денари) | 249 | 449 | 599 | 999 |

Промотивната месечна претплата важи за целото времетраење на претплатничкиот договор т.е. се додека претплатникот ги исполнува условите, вклучително и посебниот услов за користење на Vip Family Hero, Vip Family Hero+ или Vip Family Hype тарифните модели.

За мобилните линии на овие тарифни модели активирани за време на важење на промотивниот период од 29.03.2017 до 15.06.2017 година, со престанокот на исполнување на условот (да користи помалку од две линии или да не го исполнува условот за минимална месечна претплата од 550 денари за една од активните мобилни линии), претплатникот го губи попустот на месечната претплата што го добил и ќе продолжи да ја користи линијата, но со плаќање на редовната месечна претплата од соодветниот тарифен модел.

Претплатникот може да ја изгуби оваа промотивна месечна претплата и доколку го промени тарифното портфолио. Правилата за промена на тарифните модели се наведени во делот од Ценовникот каде се уредени условите за Vip Family тарифните модели.

30% намалена месечна претплата во првите 12 месеци од договорната обврска, за тарифните модели Vip Mobile M/L

Услови

- > Оваа промоција ќе започне на 17.02.2017 година и истата ќе биде со ограничен период на важност до 24.03.2017 година.
- > Оваа промоција е достапна за сите физички лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор доспеан за обнова, со задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци, и тоа само за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L.
- > За времето на траење на оваа промоција, месечната претплата за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L ќе биде намалена за 30%, во првите 12 месеци од задолжителното времетраење на договорната обврска, а по нивниот истек Претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна претплата во зависност од тарифниот модел.

Правила за промена на тарифен модел за корисници на промоцијата 30% намалена месечна претплата во првите 12 месеци од договорната обврска, за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L

- > На корисниците на оваа промоција не им е дозволена промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, за целото задолжително времетраење на договорната обврска.
- > Оваа промоција ќе престане да важи за нејзините корисници кои во првите 12 месеци од договорната обврска ќе го променат тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамките на Vip Mobile портфолиото.
- > За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59 денари.
- > По исполнување на условите за промена на тарифен модел, Претплатникот може да прави само една промена на тарифен модел во текот на еден пресметковен период.
- > Промена на тарифен модел по истекот на времетраењето на задолжителната договорна обврска е можна веднаш, со преминување кон кој било тарифен модел од актуелната понуда на Операторот.

Новогодишна промоција во рамки на Vip Mobile/Vip Mobile SIM тарифното портфолио

Услови

- > Новогодишната промоција вклучува за 50% намалена месечна претплата во првите 12 месеци за тарифните модели од Vip Mobile/Vip Mobile SIM портфолиото е со ограничен период на важност, од 22.11.2016 година до 31.01.2017 година.
- > За времето на траење на промоцијата (во првите 12 месеци од договорната обврска), месечната претплата за тарифните модели од Vip Mobile/ Vip Mobile SIM ќе биде намалена за 50%. По истекот на првите 12 месеци од договорната обврска, Претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна претплата во зависност од тарифниот модел.
- > Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор во времетраење од 24 месеци.
- > Корисник кој е на Vip Mobile портфолиото и ќе ја користи оваа промоција нема право на користење на стандардните кредити/попусти за користење на Комбо 4 пакети.

Промена на тарифен модел за корисници на тарифен модел од старо портфолио

- > Новогодишната промоција, за 50% попуст на претплата во првите 12 месеци, е достапна само за корисници чии претплатнички договори се доспееани за обнова.

Правила за промена на тарифен модел за корисници на новогодишната промоција, за 50% на претплата во првите 12 месеци

- > Промена кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамките на тарифните модели Vip Mobile S/M/L/L+/XL/XXL и Vip Mobile S SIM/M SIM /L SIM /L+ SIM /XL SIM и XXL SIM е можно во кое било време од договорната обврска.
- > Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е дозволена за цело времетраење на договорната обврска.
- > За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59 денари.
- > По исполнување на условите за промена на тарифен модел, претплатникот може да прави само една промена на тарифен модел во текот на еден пресметковен период.
- > Промена на тарифен модел по истекот на договорната обврска е можна веднаш, со преминување кон кој било тарифен модел од актуелната понуда на операторот.

Промотивна новогодишна понуда "Дополнителни 5GB"

- > Корисниците што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват постојниот претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци за користење Постпејд услуги со еден од следните тарифни модели: Vip Free Special, Vip Free Advanced или Vip Free NoLimit за време на промотивниот период, имаат можност да ја искористат понудата „Дополнителни 5 GB интернет-сообраќај“, која овозможува користење зголемен обем на мобилен интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата.
- > Оваа промотивна понуда не важи за тарифниот модел Vip Free Basic.
- > Количеството на интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата што корисникот може да го користи преку сопствена мобилна мрежа, зависи од избраниот тарифен модел како што е прикажано во табелата подолу:

| Тарифни модели | Vip Free Special | Vip Free Advanced | Vip Free NoLimit |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Редовно вклучен интернет-сообраќај во тарифата | 2 GB – 4G | 5 GB – 4G | 15 GB – 4G |
| Дополнителен промотивен интернет-сообраќај | 5 GB – 4G | 5 GB – 4G | 5 GB – 4G |
| Промотивен вкупен вклучен интернет-сообраќај во тарифата | 7 GB – со 4G | 10 GB – со 4G | 20 GB – со 4G |

- > Промоцијата е достапна за физички и за правни (бизнис) корисници.
- > По искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисниците можат да продолжат да користат неограничено интернет-сообраќај, но со намалена брзина од 32kbps. Доколку овие претплатници сакаат да користат интернет со нормална брзина и по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, потребно е да активираат некој од постојните дополнителни интернет-пакети.
- > Корисниците што ја користат оваа промоција нема да бидат во можност да го активираат дополнителниот интернет пакет од 3 GB Vip Surf Speed.
- > Сите други правила и процедури што важат за тарифното портфолио Vip Free (само со SIM картичка и со можност за набавка на терминална опрема со субвенционирана цена) се применуваат и врз оваа промотивна понуда.

Правила за користење на промотивната понуда за дополнителни 5 GB интернет-сообраќај при промена на тарифен модел

- > Оваа промотивна понуда може да се искористи и во случај на промена на тарифниот модел при обнова на договорот од други тарифни портфолија на Vip кон Vip Free Special /Advanced и NoLimit SIM портфолиото за време на промотивниот период од 1.12.2015 до 31.1.2016 година.
- > Доколку корисникот го промени избраниот тарифен модел од тарифното портфолио Vip Free во кој му е активирана оваа промотивна понуда, ќе го изгуби зголеменото количество интернет-сообраќај согласно со оваа промотивна понуда, без разлика дали прави промена кон тарифен модел со пониска или со повисока месечна претплата. Во таков случај корисникот ќе може да го користи само редовно вклучениот интернет-сообраќај од променетиот тарифен модел.

Правила за користење на промотивната цена на телефон

За времетраење на промотивниот период од 1.12.2015 до 31.1.2016 година ќе важат промотивни цени на телефони одредени од страна на операторот и тоа по следниве правила:

- > Сите корисници што ќе склучат или ќе обноват стандарден претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци на тарифното портфолио Vip Free - тарифен модел Vip Free Basic, Vip Free Special, Vip Free Advanced или Vip Free No Limit само за една линија, ќе добијат промотивна цена за набавка на одредени модели на телефони.
- > Сите корисници што ќе склучат или ќе обноват стандарден претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци на тарифното портфолио Vip Free - тарифен модел Vip Free Basic, Vip Free Special, Vip Free Advanced или Vip Free NoLimit за повеќе од една линија (две или повеќе линии истовремено), покрај промотивната цена за набавка на одредени модели на телефони ќе добијат и дополнителен екстра попуст за сите претплатнички линии вклучени во тој договор за кои е преземена нова договорна обврска од 24 месеци.

- > Количините на телефони се ограничени поради што Операторот го задржува правото да ги замени моделите на телефони достапни за набавка со промотивни цени или да ја прекине оваа промоција и пред истекот на нејзината важност.

„Повеќе интернет-сообраќај за 8-миот роденден на Vip„

- > Корисниците што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват постојниот претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци за користење Постпејд услуги во тарифното портфолио Vip Free за време на промотивниот период од 26.8.2015 до 30.9.2015 година имаат можност да ја искористат понудата „Повеќе интернет-сообраќај за 8-миот роденден на Vip“, која овозможува користење зголемен обем на мобилен интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата.
- > Количеството на интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата што корисникот може да го користи преку мобилната мрежа на операторот, зависи од избраниот тарифен модел како што е прикажано во табелата подолу:

| Vip тарифни модели* | Vip Free Basic | Vip Free Special | Vip Free Advanced | Vip Free NoLimit |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Промотивен вклучен интернет-сообраќај | 800 MB - 3G | 8 GB - 4G | 18 GB - 4G | 28 GB - 4G |

*Оваа промотивна понуда важи за сите тарифни модели Vip Free со можност за набавка на терминална опрема со субвенционирана цена како и за тарифните модели Vip Free само со SIM картичка, доколку Претплатникот склучи договор со договорна обврска од 24 месеци.

- > Промоцијата е достапна за физички и за правни (бизнис) корисници.
- > По искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисниците можат да продолжат да користат неограничено интернет-сообраќај, но со намалена брзина од 32kbps. Доколку овие претплатници сакаат да користат интернет со вистинска брзина и по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, потребно е да активираат дополнителен интернет-пакет.
- > Претплатниците на тарифните модели Vip Free Special/Advanced/и NoLimit добиваат 4G брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет.
- > Сите други правила и процедури што важат за тарифното портфолио Vip Free (само со SIM картичка и со можност за набавка на терминална опрема со субвенционирана цена) се применуваат и врз оваа промотивна понуда.

Правила за користење на промотивната понуда при промена на тарифен модел

- > Промотивната понуда може да се искористи и со промена на тарифен модел од други тарифни портфолија на Vip кон Vip Free Basic SIM/Special SIM/Advanced SIM/ и NoLimit SIM портфолиото и Vip Free Basic/Special/Advanced/ и NoLimit портфолиото за време на промотивниот период од 26.8.2015 до 30.9.2015.
- > Доколку корисникот го промени избраниот тарифен модел од Vip Free тарифното портфолио во кој му е активирана оваа промотивна понуда, ќе го изгуби зголеменото количество на интернет-сообраќај согласно со оваа промотивна понуда, без разлика дали прави промена кон тарифен модел со пониска или со повисока месечна претплата. Во таков случај корисникот ќе може да го користи само редовно вклучениот интернет-сообраќај согласно со променетиот тарифен модел.

Промотивен Месечен интернет-пакет „Surf Speed Promo„ (со 4G/LTE брзина)

Корисниците на Vip постпејд тарифни модели што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват постојниот договор на 24 месеци во промотивниот период, на подарок добиваат интернет-пакет од дополнителни 3GB интернет месечно со карактеристики наведени подолу.

| Интернет-пакет | Surf Speed Promo |
|---|-------------------|
| Месечен надоместок (ден.) | 0 |
| Вклучен национален интернет-сообраќај | 3GB |
| Брзина на сообраќајот (download/upload) | до 100Mbps/50Mbps |

*Понудата е достапна за физички и правни лица и тоа:

- > За нови постпејд корисници,
- > Постојни постпејд корисници што извршиле обнова на договор,
- > Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд.

Понудата е достапна со сите Vip постпејд тарифни модели, освен со промотивните понуди: Vip 555 со неограничени разговори/SMS пораки/интернет; тарифни модели со активна промоција - Пола месечна претплата и други нестандартни бизнис тарифни модели и понуди од Vip тарифното портфолио.

Дополнителни информации за понудата

- > Пакетот Surf Speed Promo нуди 3GB национален интернет-сообраќај, по чие искористување претплатникот продолжува да користи неограничен бесплатен национален интернет-сообраќај со намалена брзина до максимални 32kbps.
- > 4G/LTE брзината е достапна за постпејд корисници што ќе го добијат овој промотивен интернет-пакет, доколку имаат подигнато соодветна uSIM картичка, поседуваат соодветен терминален уред што поддржува 4G/LTE мрежа и се во подрачје покриено со 4G LTE мрежа на оне.Вип.
- > Доколку корисникот не ги искористи во целост бесплатните 3GB интернет-пакет до крајот на тековниот пресметковен период, преостанатиот дел од неискористениот интернет-сообраќај не се префрла во наредниот пресметковен период. На почетокот од секој пресметковен период, претплатникот добива нов пакет со вклучен 3GB интернет-сообраќај.
- > Овој интернет-пакет не може да се комбинира со други дополнителни месечни интернет-пакети, кои автоматски се обновуваат на почетокот на секој пресметковен период, но може да се активираат еднократните пакети Vip Surf Start Up, Vip Surf Basic Up и Vip Surf Speed Up.
- > При промена на тарифниот модел пакетот и понатаму останува валиден за новоизбраниот тарифен модел. Доколку корисникот во тој момент има активирано еднократен интернет-пакет, интернет-сообраќајот вклучен во еднократниот пакет се губи и корисникот ќе може да го користи интернет-сообраќајот вклучен во месечниот промо пакет плус интернет-сообраќајот што следува со самиот тарифен модел.

Промотивна понуда со претплата од 555 ден.

Со оваа постпејд промотивна понуда за месечна претплата од 555 ден. корисниците добиваат неограничени минути кон сите национални мрежи, неограничени SMS пораки кон сите национални мрежи и неограничен интернет што во себе вклучува 1 GB 3G интернет-

сообраќај, по чиешто искористување интернетот останува бесплатен, но брзината на сообраќајот се намалува на 32kbps.

Услови за користење на понудата

- > Понудата е достапна за постпејд договори склучени од 15.4.2014, кои се со минимално времетраење од 24 месеци; понудата е достапна промотивен неопределен период.
- > Понудата е достапна за физички и правни лица и тоа:
 - > За нови постпејд корисници,
 - > Постојни постпејд корисници, кои имаат најмногу 3 месеци до истек на преостаната договорна обврска,
 - > Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд.

При активирање на оваа промотивна понуда се наплатува еднократен надоместок од 59 ден. Тарифниот модел со кој се добива оваа понуда е Vip Роденденска, во која се активирани сите наведени бенефиции за неограничено користење на услуги.

За корисниците што склучиле постпејд договор за користење на оваа промотивна понуда и кои дополнително сакаат да извршат промена кон друг тарифен модел, важат следните правила:

- > Корисниците може да преминат кон Free+ тарифните модели со наплата на еднократен надоместок од 59 ден. при што:
 - > Промена кон исто или повисоко ниво на тарифен модел (Free+ M+, Free+ L+, Free+ XL+ или Free+ NoLimit+) е можна по истек на 12 месеци без дополнителен надоместок,
 - > Промена кон пониско ниво на тарифен модел (Free+ S+) е можна по истек на 12 месеци со плаќање дополнителен надоместок од 1.499 ден.
- > Промената на тарифен модел може да се врши само еднаш во текот на еден месец.
- > Сите прикажани цени се со вклучен ДДВ.

Промотивен ваучер „50% намалена месечна претплата

Корисниците што ќе склучат нов постпејд претплатнички договор или ќе го обноват постојниот претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци, добиваат посебен ваучер, кој овозможува активација на нова претплатничка линија, за која се добива 50% намалена месечната претплата во период од 24 месеци во соодветен Vip Free+ тарифен модел.

Ваучерот е преносен, т.е. тој може да го искористи самиот корисник или да го подари на кое било правно или физичко лице, кое врз основа на склучен претплатнички договор ја добива промоцијата опишана погоре за новата претплатничка линија.

Промоцијата е со ограничено времетраење и важи за претплатнички договори склучени во периодот од 11.12.2013 до 10.2.2014 година.

Правила на промоцијата:

- > Промоцијата е достапна само со приложен посебен ваучер
- > Ваучерите се издаваат на корисници што ги исполнуваат условите на промоцијата утврдени погоре, најдоцна до 10.2.2014
- > Ваучерот важи само за една нова постпејд линија активирана на еден од Vip Free+ тарифните модели без дополнителни промоции (кредити и попусти на месечна претплата), кои се назначени на самиот ваучер (Free+ S/M/L/XL/NoLimit/S+/M+/L+/XL+/NoLimit+)
- > Ваучерите на кои е назначен датумот 31.12.2013/19.1.2014/31.1.2014 може да се искористат до 31.1.2014

- > Ваучерите на кои е назначен датумот 15.2.2014 може да се искористат до 15.2.2014
- > За новите претплатнички линии за кои е искористен ваучер, не се издава дополнителен ваучер
- > Промоцијата за 50% намалена месечната претплата се користи во период од 24 месеци од моментот на склучување на претплатничкиот договор.
- > Доколку корисникот направи промена кон тарифен модел со пониска или повисока месечна претплата за претплатничката линија за која е искористена промоцијата, во периодот на нејзино важење, корисникот ја губи промоцијата, т.е. од тој момент му се наплаќа редовна месечна претплата за променетиот тарифен модел.
- > Оваа промоција не може да се комбинира со други попусти, кредити, ниту со учество во наградна игра.

10% попуст на месечна претплата

Со оваа промоција корисниците добиваат 10% попуст на месечната претплата за тарифните модели: Vip Free+ S, Vip Free+ M, Vip Free+ L, Vip Free+ XL и Vip Free+ NoLimit. Оваа промоција е достапна за сите нови резиденцијални корисници, кои ќе изберат еден од овие тарифни модели и ќе склучат нов претплатнички Постпејд договор со операторот без договорна обврска.

- > Промоцијата важи во периодот од 6.8.2013 година до 31.8.2013
- > Промоцијата важи за физички лица
- > Промоцијата важи за нови Постпејд линии, вклучувајќи ги и корисниците што ќе мигрираат од Припејд во Постпејд

Доколку корисникот премине кон пониско тарифно ниво од истото портфолио, ја губи промоцијата:

- > Од Vip Free+ NoLimit на Vip Free+ S, Vip Free+ M, Vip Free+ L или Vip Free+ XL
- > Од Vip Free+ XL на Vip Free+ S, Vip Free+ M или Vip Free+ L
- > Од Vip Free+ L на Vip Free+ S или Vip Free+ M
- > Од Vip Free+ M на Vip Free+ S

Доколку корисникот премине кон повисоко тарифно ниво од истото портфолио, ја задржува промоцијата:

- > Од Vip Free+ S на Vip Free+ M, Vip Free+ L, Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit
- > Од Vip Free+ M на Vip Free+ L, Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit
- > Од Vip Free+ L на Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit
- > Од Vip Free+ XL на Vip Free+ NoLimit

Доколку корисникот премине од кој било од тарифните модели Vip Free+ S, Vip Free+ M, Vip Free+ L, Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit на кој било од тарифните модели од напредното портфолио, односно Vip Free+ S+, Vip Free+ M+, Vip Free+ L+, Vip Free+ XL+ или Vip Free+ NoLimit+, ќе ја изгуби промоцијата.

Забелешка: Условите на користење и тарифирањето на искористените електронски комуникациски услуги, вклучени бесплатни минути, цените за соодветните услуги и висината на договорните пенали се применуваат согласно со избраниот тарифен модел без измени во текот на целото времетраење на промоцијата и користењето на доделениот попуст.

Неограничено во Vip за бизнис корисници

Правила за промоцијата: Неограничено во Vip за бизнис корисници

- > Понудата е достапна за договори склучени во периодот од 7.12.2012 до 31.3.2013, и тоа:
 - > за сите бизнис корисници што ќе склучат договор на 24 месеци на некој од тарифните модели: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free
 - > за бизнис корисници што ќе го обноват договорот на 24 месеци и ќе преминат на некоја од тарифите: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free За промена на тарифен модел, за корисниците на оваа промоција, важат следните правила:
- > За сите претплатници што ќе ја користат оваа промоција, промена кон понизок тарифен модел нема да биде можна во првите 12 месеци. По истекот на овие 12 месеци, промена на тарифен модел во пониска тарифа е можна, со еднократен надоместок од 690 ден. со вклучен ДДВ. При промена на тарифниот модел, корисникот ја задржува промоцијата доколку ја менува тарифата кон еден од тарифните модели: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free. Доколку корисникот ја менува тарифата кон тарифен модел од друго тарифно портфолио, ја губи промоцијата Неограничено во Vip.
- > Промената кон понизок тарифен модел, во рамките на Vip Free портфолиото се наплаќа 690 денари. Оваа промена е можна по истекот на 12 месеци од потпишувањето на претплатничкиот договор. При промена на тарифниот модел кон понизок, бизнис корисникот ќе ја задржи промоцијата доколку преминува на Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL.
- > Промоцијата трае 24 месеци од активација или обнова на договорот.
- > Промената на тарифните модели е можна еднаш во текот на месецот.
- > Бизнис корисниците што ќе користат VPN тарифи, имаат можност да ја добијат промоцијата во рамките на тарифата, доколку VPN тарифата соодветствува на тарифите: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL или Vip Super Free.

Двојно повеќе разговори, засекогаш

Сите корисници, кои ќе склучат договор на 24 месеци, во периодот од 1.11.2011 до 29.2.2012, ќе добијат двојно повеќе минути кон сите мрежи вклучени во претплатата, засекогаш.

- > Промоцијата важи за:
 - > Нови постпејд корисници
 - > Постојни постпејд корисници, кои имаат најмногу 3 месеци преостаната договорна обврска и при обновата нема да преминат кон тарифа од пониско ниво
 - > Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд
- > Промоцијата важи за физички и правни лица
- > Промоцијата важи само за договори склучени на 24 месеци
- > Промоцијата важи само за договори склучени на некоја од тарифите од Vip Smart портфолио (Vip Smart 240, Vip Smart 390, Vip Smart 590, Vip Smart 990, Vip Smart 1.790, Vip Smart 2.990)

За промена на тарифен модел, за корисниците на оваа промоција, важат следните правила:

- > За сите претплатници што ќе ја користат оваа промоција, промена кон понизок тарифен модел нема да биде можна во првите 12 месеци. По истекот на овие 12 месеци, промена на тарифен модел во пониска тарифа е можна, со еднократен надоместок од 690 ден. со вклучен ДДВ.

- > Промена кон повисока претплата е можна веднаш, во кое било време по потпишувањето на договорот, без дополнителен надоместок.
- > Промената на тарифните модели е можна еднаш во текот на месецот.

Половина месечна претплата, засекогаш

- > Промотивната понуда е валидна за договори склучени од 20.5.2010 до 31.1.2011).

| Vip тарифни модели | Vip Smart XS | Vip Smart S | Vip Smart M | Vip Smart L | Vip Smart XL | Vip Super Smart |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Месечни надоместоци и вклучени бенефиции | | | | | | |
| Месечна претплата (денари) | 120 | 195 | 295 | 590 | 885 | 1.475 |
| Вклучен износ за национален сообраќај | 120 | 195 | 295 | 590 | 885 | 0 |
| Национални разговори | цел ден | | | | | |
| Вклучените минути во сопствена мобилна мрежа се однесуваат на: | 1 Vip Пријатели број | 3 Vip Пријатели броеви | цела сопствена мобилна мрежа | | | |
| Интервал на тарифирање на вклучените минути (месечно) | на 60 секунди | | | | | по секунда после првата минута |
| Вклучени минути во сопствена мобилна мрежа (месечно) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Вклучени минути кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија (месечно) | - | - | - | - | - | 1.000 |
| Повици кон сите национални мрежи (по истекот на бесплатните минути) (ден./мин.) | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Повици кон други мобилни оператори | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Повици кон национална фиксна мрежа | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Воспоставување повик | бесплатно | | | | | |
| Интервал на тарифирање: | по секунда после првата минута | | | | | |
| Услуги | | | | | | |
| SMS кон национални дестинации | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| SMS потврда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMS кон национални дестинации | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| CSD сообраќај (123104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSD сообраќај надвор од мрежата (123105) | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Интернет (ден./MB) | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Тарифирање на интернет сообраќајот | по 10 KB | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Факс | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Тарифирање | по секунда после првата минута | | | | | |
| Пенали | Максимален износ | | | | | |
| Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 12 месеци договорна обврска | 2.880 | 4.680 | 7.080 | 14.160 | 21.240 | 35.400 |
| Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 24 месеци договорна обврска | 5.760 | 9.360 | 14.160 | 28.320 | 42.480 | 70.800 |
| Пенал по основ на субвенциониран телефонски апарат | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |

Промотивна понуда во рамки на MOBILE GO тарифно портфолио

- > Од 22ри Март 2016, оне.Вип лансира промотивна понуда во рамките на Mobile GO тарифното портфолио. Имено, сите корисници кои ќе направат нова активација или обнова во времетраење од 24 месеци во резидентниот и бизнис сегментот во промотивниот период ќе бидат во можност да користат промоција- попуст на месечната претплата.
- > Промотивната понуда се однесува на тарифните модели од Mobile GO (Mobile GO S, Mobile GO M и Mobile GO L) портфолиото со опција со телефон и со опција без телефон, и тоа:
 - > 15% попуст на месечна претплата, со договор на 24 месеци, за тарифни модели со телефон;
 - > 30% попуст на месечна претплата, со договор на 24 месеци, за тарифни модели без телефон.
- > Останатите карактеристики на тарифните модели во рамките на тарифното портфолио остануваат непроменети.
- > Корисници кои ќе склучат договор со неопределено времетраење, нема да им следува промотивната понуда.
- > Промотивната понуда е валидна ограничен период, од 22.03.2016 до 30.04.2016.

Промотивна понуда во рамките на MOBILE GO тарифно портфолио

- > Од 10ти Декември 2015, оне.Вип лансира промотивна понуда во рамките на Mobile GO тарифното портфолио. Имено, сите нови активации и обнови на тарифен модел во промотивен период ќе користат промоција дополнително вклучен бесплатен интернет сообраќај за целото времетраење на договоот за тарифните модели Mobile Go M и Mobile Go L.
- > Во рамките на понудата тарифниот модел Mobile GO M ќе добие дополнително вклучен 1GB интернет сообраќај,вкупно 4GB, (вклучувајќи го редовниот бесплатен интернет сообраќај кој следува со тарифниот модел); додека пак Mobile Go L, ќе добие дополнителни 2GB интернет сообраќај (вкупно 7GB);
- > Останатите карактеристики на тарифните модели во рамките на тарифниот портфолио остануваат непроменети.
- > Промотивната понуда е валидна ограничен период, од 10.12.2015 до 31.01.2016.

Нова ТОТАЛНА промоција

- > Промоцијата е достапна единствено со склучување на нов или обнова на постоечки договор за MOBILE TOTAL тарифните модели со времетраење од 24 месеци.
- > Промоцијата важи ограничен период од 18.09.2013.
- > Промени се направени во вклучениот сообраќај кај:
 - > тарифниот модел Mobile TOTAL M, вклучува 1500 SMS и 1500 MMS пораки, наместо регуларните 200 SMS и 200 MMS пораки, односно промотивните 600 SMS и 600 MMS пораки;
 - > тарифниот модел Mobile TOTAL XXL, вклучува 20GB мобилен интернет, наместо досегашните 10GB.
- > На корисниците кои ќе ја користат оваа промоција им следува и промоцијата „БЕСПЛАТНИ МИНУТИ КОН СИТЕ МРЕЖИ И БЕСПЛАТЕН 3G ИНТЕРНЕТ“
- > Доколку не станува збор за нов корисник, ниту за обнова на договор, туку единствено за промена на тарифен модел, промотивната понуда не е достапна.
- > Користењето на промоцијата не ги ограничува корисниците да направат промена на тарифен модел, според постоечките правила за промена на тарифен модел.
- > Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел (без промена на времетраењето на промоцијата односно договорот).

Промотивна понуда 1.000MB гратис

- > Промоцијата важи за сите резидентни и бизнис постпејд корисници на интернет кои во промотивниот период ќе направат активација или обнова на интернет услугата како самостојна услуга или како дел од пакет.
- > Корисниците за кои важи промоцијата секој месец, дополнително на вклучените GB интернет во својот тарифен модел, ќе добиваат дополнителни 1000 MB бесплатен интернет, за целото времетраење на договорот.
- > Промоцијата е валидна во периодот од 15.02.2013 до 30.11.2013 година.

Бесплатни минути кон сите и бесплатен 3G интернет

- > Промоцијата е достапна за сите нови корисници како и корисниците кои ќе направат обнова, со потпишување на договор на 24 месеци на некој од тарифните модели од Mobile TOTAL портфолиото.
- > Преглед на промотивната понуда: Корисниците имаат зголемени минути кон сите национални мрежи, СМС, ММС и МВ и тоа: Mobile Total S+ од 40 на 200 минути, од 100 на 300 СМС, од 100 на 300 ММС, од 100 на 300 МВ; Mobile Total M од 200 на 500 минути, од 200 на 600 СМС, од 200 на 600 ММС, од 1 GB на 3 GB; Mobile Total L од 500 на 1000 минути, од 500 на 1500 СМС, од 500 на 1500 ММС, од 1 GB на 3 GB; Mobile Total XL од 1000 на 1500 минути, од 1000 на 3000 СМС, од 1000 на 3000 ММС, од 1 GB на 3 GB. Дополнително, корисниците добиваат неограничени разговори кон сопствената мрежа (мобилна и фиксна).
- > Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел (без промена на времетраењето на промоцијата односно договорот).

- > Промоцијата е валидна во периодот од 16.05.2013 година 31.10.2013 година.

Тотална промоција во ONE TOTAL BUSINESS

- > Промоцијата важи за сите нови бизнис корисници, како и за дополнителните (нови) линии на постоечките бизнис корисници. Промоцијата исто така ќе биде валидна и за бизнис корисниците кои ќе направат обнова на договор на нови 24 месеци.
- > Промоцијата нуди повеќе вклучени бесплатни минути/СМС/ММС/МВ во следните 24 месеци (до истек на договорот) и зголемена субвенција за мобилни уреди по тарифен модел, со исклучок на Mobile TOTAL S.
- > Преглед на промотивната понуда: Mobile TOTAL S ќе има 3000 наместо 1000 минути кон 1 избран број од сопствена мрежа, 300 наместо 100 национални СМС, 300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 МВ; Mobile TOTAL S+ ќе има 3000 наместо 1000 минути во сопствена мрежа, 200 наместо 40 минути кон сите национални мрежи, 300 наместо 100 национални СМС, 300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 МВ и 4500 наместо 3000 денари субвенција; Mobile TOTAL M ќе има 3000 наместо 1000 минути во сопствена мрежа, 500 наместо 200 минути кон сите мрежи, 600 наместо 200 национални СМС, 600 наместо 200 национални ММС, 3GB наместо 1GB и 7000 наместо 4000 денари субвенција; Mobile TOTAL L ќе има 4500 наместо 1500 минути во сопствена мрежа, 1000 наместо 500 минути кон сите мрежи, 1500 наместо 500 национални СМС, 1500 наместо 500 национални ММС, 3GB наместо 1GB и 10000 наместо 6000 денари субвенција; Mobile TOTAL XL ќе има 4500 наместо 1500 минути во сопствена мрежа, 1500 наместо 1000 минути кон сите мрежи, 3000 наместо 1000 национални СМС, 3000 наместо 1000 национални ММС, 3GB наместо 1GB и 15000 наместо 8000 денари субвенција.
- > Промоцијата е валидна од 02.11.2012 до 28.02.2013 година.
- > Во периодот од 01.03 – 30.04.2013, во мобилната телефонија, за бизнис корисниците, продолжува да важи ТОТАЛНАТА БИЗНИС ПРОМОЦИЈА, со зголемени минути и услуги во рамки на тарифните модели, но со регуларни (не зголемени) субвенции.
- > Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел (без промена на времетраењето на промоцијата).
- > Бидејќи оваа промоција се поклопува со промоцијата 3 месеци без претплата, корисникот ќе треба да одбере која промоција ќе сака да ја користи (може да користи само една).

Промотивна понуда во рамки на MOBILE TOTAL S и MOBILE TOTAL S+

- > Промотивната понуда е валидна за нови активации и обнови на договори на постоечките мобилни пост-пејд резидентни корисници за наредни 24 месеци на тарифните модели во мобилниот пост-пејд резидентен сегмент – Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+.
- > Во Mobile TOTAL S тарифниот модел, корисниците добиваат:
 - > Дополнителни БЕСПЛАТНИ 1000 минути кон сопствена мобилна мрежа (постоечката понуда во Mobile Total S тарифниот план вклучува 1000 бесплатни минути само кон еден број - 1 FF број)
 - > Дополнителен БЕСПЛАТЕН интернет сообраќај од 1GB (постоечката понуда во Mobile Total S тарифниот план вклучува бесплатен интернет сообраќај од 100 МВ)
- > Во Mobile TOTAL S+ тарифниот модел, корисниците добиваат:

- > Дополнителен БЕСПЛАТЕН интернет сообраќај од 1GB (постоечката понуда во Mobile Total S+ тарифниот план вклучува бесплатен интернет сообраќај од 100 MB)
- > Сите други карактеристики на тарифните модели (тарифи – национални, меѓународни и роаинг, достапни пакети, правила за миграција) во мобилниот пост-пејд резидентен сегмент - Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+ остануваат исти/непроменети.
- > Промоцијата НЕ Е ДОСТАПНА за:
 - > миграции од постоечките ONE постпејд мобилни тарифни модели договори со времетраење различно од 24 месеци (пример. договор на неопределено);
- > Промоцијата важи ограничен временски период, 14.12.2012 до 31.01.2013 година.

Тројно повеќе бесплатни разговори, SMS, MMS и Интернет

- > Промоцијата е валидна за сите нови резидентни и бизнис корисници, како и за оние кои ќе направат обнова на договор во промотивниот период.
- > Сите нови резидентни и бизнис корисници на Mobile Total S, Mobile Total S+, Mobile Total M, Mobile Total L и Mobile Total XL тарифните модели кои ќе потпишат нов или ќе направат обнова на договор на 24 месеци, во промотивниот период ќе добијат повеќе бесплатни разговори кон другите мрежи, SMS, MMS и интернет и тоа до крајот на договорот (24 месеци).
- > Преглед на промотивната понуда: Mobile TOTAL S ќе има 3000 наместо 1000 минути кон 1 корисник од сопствена мобилна мрежа, 300 наместо 100 национални СМС, 300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 MB; Mobile TOTAL S+ ќе има 3000 наместо 1000 минути кон сопствена мобилна мрежа, 300 наместо 100 национални СМС, 300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 MB; Mobile TOTAL M ќе има 3000 наместо 1000 минути кон сопствена мобилна мрежа, 600 наместо 200 национални СМС, 600 наместо 200 национални ММС, 3GB наместо 1GB; Mobile TOTAL L ќе има 4500 наместо 1500 минути кон сопствена мобилна мрежа, 1500 наместо 500 национални СМС, 1500 наместо 500 национални ММС, 3GB наместо 1GB; Mobile TOTAL XL ќе има 4500 наместо 1500 минути кон сопствена мобилна мрежа, 3000 наместо 1000 национални СМС, 3000 наместо 1000 национални ММС, 3GB наместо 1GB.
- > Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел (без промена на времетраењето на промоцијата).
- > Промоцијата е валидна од 11.04.2012 година, и за резидентни корисници важи до 06.09.2012 година.
- > Промоцијата е достапна и за бизнис корисниците кои ќе истовремено ќе ја искористат и промоцијата „40% намалена претплата во првите 6 месеци од договорот“.